

20141945954

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2015 ГОДИНА

I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Генерална цел на оваа програма е спречување и сузбивање на бруцелозата кај луѓето на територијата на Република Македонија .

Притоа, основни цели на оваа програма се:

1. Намалување на инциденцата на бруцелоза кај луѓето;
2. Спречување на појава на компликации и инвалидитет;
3. Спречување на појава на рецидиви;
4. Намалување на стапката на смртност;
5. Микробиолошка потврда на секој сомнителен случај;
6. Континуирана медицинска едукација, обновување на знаењата на здравствените работници;
7. Информираност и здравствена едукација за ова заболување, како на општата популација така и на професионално експонираните лица.

Овие цели, во 2015 година ќе се остваруваат преку следните активности:

1. Спроведување на мерките и активностите за спречување на појавата, понатамошно ширење на бруцелозата и нејзино сузбивање на територија на целата Република, согласно претходно изготвени оперативни планови;
2. Епидемиолошко следење и испитувања за рано откривање на изворите, патиштата и начинот на пренесување на заразата;
3. Рано и активно откривање на заболените лица, нивно пријавување до надлежните институции, анкетање, информација и едукација;
4. Рано и адекватно лекување на заболените;
5. Задолжително лабораториско докажување на бруцелозата;
6. Континуирана медицинска едукација на здравствените работници;
7. Информирање и здравствено - едукативна дејност.

II. АКТИВНОСТИ, ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ (ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ)

За остварување на целите утврдени со оваа програма, во 2015 година ќе се спроведуваат следните мерки и активности:

1. Изготвување на 10 работни оперативни планови за динамика на реализација на активностите од страна на 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје ⁽¹⁾, а согласно епидемиолошката состојба на подрачја за кое се основани и стручно методолошките упатства добиени од ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Македонија (ИЈЗ на РМ).

Извршители: ЈЗУ Центри за јавно здравје, во соработка со ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје.

Индикатор: доставен работен план до 15.01.2016 година до Министерство за здравство од страна на ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје.

2. Организирање на 10 регионални советувања/работилници по два во секој квартал на тема бруцелоза и епидемиолошката дејност при ЈЗУ Центрите за јавно здравје на кои здравствените работници од Републиката (епидемиолози, инфектолози, микробиолози, матични доктори, претставници од Државен санитарен и здравствен инспекторат), на регионално ниво ќе се запознаат со раширеноста на бруцелозата во Република Македонија, со епизоотолошката и епидемиолошката состојба, со клиничката слика, дијагностиката и другите карактеристики на бруцелозата, како и со мерките и активностите кои треба да се спроведуваат за нејзино сузбивање, врз основа на анализата на конкретната епидемиолошка и епизоотолошка состојба на одредена територија. ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје во соработка со Медицински факултет Скопје - Институт за епидемиологија со медицинска биостатистика подготвува и доставува детален план (датум, место на одржување, планирани здравствени институции-учесници) за 10-те советувања, агенда со теми планирани и листа на предавачи, до Министерство за здравство.

Извршители: ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје во соработка со Медицински факултет Скопје-Институт за епидемиологија со медицинска биостатистика.

Индикатор: доставен план, квартален извештај (број на учесници, датум, место) за организирани регионални семинари.

Рок на извршување: 15.01.2016 година доставен план квартално

3. Специфична едукација на епидемиолозите од областа на интервентна епидемиологија за континуирано активно и ефикасно следење на бруцелозата во Република Македонија.

Извршители: Медицински факултет Скопје-Институт за епидемиологија со медицинска биостатистика

Индикатор: доставен план, квартален извештај (број на учесници, датум, место) за организирани интерактивни работилници

4. Микробиолошко - лабораториска дијагностика на бруцелозата кај луѓето ќе се врши во лабораториите на ЈЗУ Центрите за јавно здравје за територијата за која се основани и лабораториите на ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје, со користење на следните микробиолошки испитувања: ВАВ - тест и Brucella capt.test, а во обем по извршител, согласно табела бр.1.

¹ 10-те Центри за јавно здравје на Република Македонија (Скопје, Велес, Куманово, Тетово, Битола, Охрид, Прилеп, Струмица, Штип, Кочани)

Извршители: Микробиолошките лаборатории на ЈЗУ Центрите за јавно здравје и ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје
Индикатор: извештај за број на направени тестови (ВAB, Brucella capt.test,)
Рок на извршување: квартално

5. Верификација на позитивните серолошки наоди од 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје ќе се врши во микробиолошката лабораторија на ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје по пат на PCR реакции (а во обем по извршител, согласно табела број 1)

Извршители: ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје
Индикатор: извештај за број на верифицирани PCR реакции.
Рок на извршување: квартално

6. Активен епидемиолошки надзор на терен преку епидемиолошко извидување, епидемиолошки истражувања за рано откривање и дијагноза, евидентирање, пријавување и анкетање на сите сомнителни и дијагностицирани случаи на бруцелоза, изготвување на информација.

Извршители: ЈЗУ Центрите за јавно здравје
Индикатор: Број на епидемиолошки увиди за надзор и следење на бруцелозата и изготвување на информација за најдената состојба.
Рок на извршување: квартално

7. За секој откриен случај на бруцелоза кај луѓето или добиен податок за заболен добиток, ќе се вршат епидемиолошки истражувања, ќе се прават епидемиолошки анкети и лабораториско/серолошки тестирања кај луѓето, со цел да се откријат сите заболени лица во таа населба.

Извршители: ЈЗУ Центрите за јавно здравје
Индикатор: извештај за број на лабораториско/серолошки тестирања, број на епидемиолошки анкети
Рок на извршување: квартално

8. Здравствен надзор над ветеринарните работници, сточарите, работниците во кланиците, млекарниците и во кожарската индустрија ќе се врши преку систематски здравствени прегледи, во кои се вклучени клиничко-серолошки испитувања на бруцелоза.

Извршители: ЈЗУ Центрите за јавно здравје и ЈЗУ Институт за јавно здравје - Скопје
Индикатор: квартален извештај за број на здравствени прегледи, број на лабораториски тестирања на професионално експонирани лица.
Рок на извршување: квартално

9. Епидемиолошките служби при 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје ги обработуваат и евидентираат пријавите за секој случај заболен од бруцелоза за кој изработуваат епидемиолошка анкета и заедно со пријавата ги доставуваат до ЈЗУ Институт за јавно здравје - Скопје. Епидемиолошките служби при 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје го известуваат Државниот санитарен и здравствен инспекторат и ветеринарната инспекција надлежна за одредена територија.

Епидемиолошките служби при ЈЗУ Центри за јавно здравје вршат внесување во дата база, обработка и анализа на пријавите и епидемиолошките анкети на заболените, врз база на што се изработуваат извештаи.

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје, ЈЗУ Институт за јавно здравје- Скопје.

Индикатор: Број на доставени извештаи и обработени пријави/анкети за заболени од бруцелоза.

Рок на извршување: квартално

10. Во случај на зголемен број на заболени или појава на епидемија на бруцелоза, ЈЗУ Центрите за јавно здравје ќе прават епидемиолошки увиди за следење на состојбата на теренот во соработка со ЈЗУ Институт за јавно здравје- Скопје и ќе предлагаат мерки за спречување на понатамошно ширење/сузбивање на епидемијата кои ги доставуваат до Државниот санитарен и здравствен инспекторат. За тоа ќе изработуваат информации со предлог мерки и ќе ги доставуваат до ЈЗУ Институт за јавно здравје-Скопје и Министерство за здравство.

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје во соработка со ЈЗУ Институт за јавно здравје-Скопје.

Индикатор: Број на теренски увиди и доставени информации при епидемии до ЈЗУ Институт за јавно здравје- Скопје и Министерство за здравство.

Рок на извршување: квартално

11. ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје обезбедува стручно методолошка помош на ЈЗУ Центрите за јавно здравје со посета во секој центар за јавно здравје, а по потреба и почесто во региони со поголем број заболени, како и навремено информирање за состојбите со ова заболување во Република Македонија и во светот, за што ќе бидат изработени различни информации, препораки, упатства и стручни мислења.

Извршител: ЈЗУ Институтот за јавно здравје - Скопје

Индикатор: квартален извештај/ информации за теренски посети, изработени препораки, упатства и стручни мислења.

Рок на извршување: квартално

12. ЈЗУ Центрите за јавно здравје изготвуваат тромесечни и годишни извештаи за состојбата со бруцелоза на нивното подрачје и преземените мерки и активности за нејзино спречување и сузбивање.

Извршители: ЈЗУ Центрите за јавно здравје.

Индикатор: доставени извештаи (тромесечни и годишен извештај) со епидемиолошки коментар за своето подрачје на покривање до Министерство за здравство и ЈЗУ Институтот за јавно здравје - Скопје.

13. ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје по обработка на индивидуалните пријави за заразни болести, периодичните извештаи на 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје, епидемиолошките анкети и теренските увиди, изготвува збирни квартални извештаи и информации за состојбата со ова заболување и завршен годишен извештај. Информациите и годишниот извештај, ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје ги доставува до Министерството за здравство, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Фондот за

здравствено осигурување на Македонија, Ветеринарната инспекција, Националниот соработник за бруцелоза и др.

Извршители: ЈЗУ Институтот за јавно здравје- Скопје.

Индикатор: доставени информации ,квартален извештај и годишен извештај со епидемиолошки коментар и табеларен приказ на спроведените активности во целата Република.

14. Здравствено воспитување и едукација на населението се врши преку поединечни разговори при теренски посети и анкетање на лица и домаќинства, организирани предавања во установи и институции, во населбите ,преку средствата за јавно информирање , при што населението се запознава со природата на болеста, начинот на пренесувањето и заштитата и друго. За истата цел се користат и постоечките web-страни (ЈЗУ Институтот за јавно здравје - Скопје, ЈЗУ Центрите за јавно здравје).

Извршители: ЈЗУ Центрите за јавно здравје

Индикатор: извештај за број на остварени посети на семејства на заболени лица , број на предавања во различни населби, број на настапи во медиуми, написи и интервјуа во јавни гласила, како и број на информации на интернет.

Табела број 1 :Приказ по обем и вид на активности по извршители

Извршители	Анкети	Надзор н	ВAB тест	Bruce lapttest	PCR	Број на предавања за население во рурални средини	Број на предавања за ризични групи работници	Едукатив ни регионал ни семинари	Стручно методоло шка помош
ЦЈЗ Штип	72	110	130	100	0	10	10		/
ЦЈЗ Скопје	50	80	100	80	0	10	10		/
ЦЈЗ Велес	80	100	130	100	0	15	15		/
ЦЈЗ Прилеп	50	60	100	80	0	10	10		/
ЦЈЗ Тетово	60	75	120	100	0	15	15		/
ЦЈЗ Струмица	50	80	100	50	0	10	10		/
ЦЈЗ Куманово	50	55	80	50	0	10	10		/
ЦЈЗ Битола	30	55	80	40	0	10	10		/
ЦЈЗ Охрид	30	50	80	40	0	10	10		/
ЦЈЗ Кочани	25	50	80	40	0	10	10		/
ИЈЗ на РМ	0	0	150	100	150	0	0	10*	10
вкупно	497	715	1150	780	150	110	110	10	10

*организирани во соработка со Медицински факултет Скопје-Институ за епидемиологија со медицинска биостатистика

15. Медиумска кампања за населението со неопходни информации за заболувањето и превентивни мерки , спроведена од страна на 10-те ЈЗУ Центрите за јавно здравје со доставен извештај за промоција и брошура.

Рок на извршување: континуирано
--

Индикатор: доставен извештај за промоција и брошура
--

III. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Согласно предвидените активности, во извршувањето на оваа програма, ќе бидат вклучени следните институции:

- ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје
- ЈЗУ Центрите за јавно здравје
- Медицински факултет Скопје - Институт за епидемиологија со медицинска биостатистика.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ И РОКОВИ

Здравствените установи кои се извршители на активностите предвидени во оваа програма доставуваат тромесечни и годишни извештаи за спроведените активности до Министерство за здравство.

ЈЗУ Центрите за јавно здравје и нивните подрачни единици, треба да подготват и да достават четири тромесечни и еден годишен извештај за состојбата со бруцелоза на нивното подрачје и преземените мерки и активности за нејзино спречување и сузбивање до ЈЗУ Институтот за јавно здравје - Скопје , во точно определени рокови.

Број	Н а з и в	Количина	Единечна цена(ден)	Износ во денари	Извршители
1.	Епидемиолошки надзор на терен и истражување	715	500	357.500,00	10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје
2.	Епидемиолошки анкети	497	100	49.700,00	10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје
3.	ВAВ Test –	1150	220	253.000,00	ЈЗУ Центри за јавно здравје и ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје
4.	Brucella capt.test	780	760	592.800,00	10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје, ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје
5.	PCR	150	780	117.000,00	ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје
6.	Едукативни семинари на матични лекари, ветеринари и други здравствени работници од интерес со посебен фокус на регионите каде се евидентира зголемен број на заболени од од бруцелоза	10	25.000	250.000,00	ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје и Институт за епидемиологија и медицинска информатика ,Медицински факултет - Скопје
7.	Предавања за население во рурални средини	110	1.500	165.000,00	10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје
8.	Предавања за експонирани работници	110	1.500	165.000,00	ЈЗУ Центри за јавно здравје
9.	Стручно методолошка помош	10	5.000	50.000,00	ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје на РМ
10.	Медиумска кампања за промоција и едукација и печатење на брошури	Доставен извештај за промоција и брошура	40.000	400.000,00	10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје
11.	Специфична едукација на епидемиолозите од областа на интервентна епидемиологија за континуирано активно и ефикасно следење на бруцелозата во Р.Македонија.	4	25.000,00	100.000,00	Институт за епидемиологија и медицинска информатика ,Медицински факултет – Скопје
12.	ВКУПНО			2.500.000,00	

ЈЗУ Центрите за јавно здравје доставуваат тромесечни извештаи до ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје во рок од седум дена по истекот на тромесечјето.

ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје подготвува и доставува квартални /тромесечни извештаи до Министерството за здравство во рок од десет дена по завршувањето на кварталот.

ЈЗУ Центрите за јавно здравје годишниот извештај за реализација на активностите од оваа програма го доставуваат до ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје најдоцна до 15 јануари 2016 година.

ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје доставува до Министерството за здравство комплетен извештај за реализираните мерки и активности, предвидени со оваа програма.

V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За реализација на програмските активности за испитување на појавата, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето за 2015 година, потребни се следните средства:

Исплатата на средствата по оваа програма ќе се врши квартално од страна на Министерството за здравство, врз основа на доставените фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во оваа програма и согласно работниот план.

Фактурирањето ќе се врши по утврдени цени на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и одобрени програмски цени.

Фактурирањето ќе се врши по утврдените програмски цени кои се составен дел на оваа програма, на стандарден образец за фактура, објавен на веб страната на Министерството за здравство со извештај во прилог.

Следење на спроведувањето на оваа програма врши Министерството за здравство и по потреба поднесува Извештај до Владата на Република Македонија.

Реализацијата на програмските активности на регионално и локално ниво ја спроведуваат ЈЗУ Центрите за јавно здравје.

Оваа програма ќе се реализира во рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2015 година во висина од 2.500.000,00 денари, од кои 2.000.000,00 денари од основен Буџет и 500.000,00 денари од сопствени средства на Министерство за здравство.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9949/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.